

12 ГОДИНИ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" НА ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ

Во една пригода еден наш верен читател во писмото упатено до Редакцијата ни напиша како пораснал заедно со македонскиот светски неделник "Македонско сонце" и при тоа забележителен беше неговиот специфичен хумор, кој во многу нешта нè потсети на македонската традиција, односно на итроштината на Итар Пејо.

Имено, тој забележал дека првите знаци за мустаци му се појавиле додека го читал СТОТИОТ број од "Македонско сонце". Кога заедно со населението во Македонија ги доживувал граѓанските реакции поврзани со главните политички и економски проблеми во државата, кои биле третирали во бројот 254, бил болен, во постела, но тоа не го спречило да ги прочита статиите во неделникот.

Во неговото писмо тој раскажуваше и дека секогаш гласно ги коментирал написите во неделникот, за што често пати доаѓал во судир со најблиските затоа што тоа го правел додека семејството било на маса. Значи, сакаше да



мецена, успешниот македонски и светски бизнисмен, господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, човекот кој секогаш ја криел својата добродетелност со скромноста и питомоста. Но, скромноста оди со "величината" на големите луѓе, кои секогаш наоѓаат време, простор и финансии за да им помогнат на луѓето кои, пред сè, имаат добронамерна работа или цел во животот. А, дали има поголема доблест од зачувувањето на македонското национално битие, кое секогаш било нападано и присвојувано од туѓинците? Не! Тоа претставува "Амин" за луѓето кои работат во оваа Редакција, односно ова портфолио не може да се купи ниту со далеку поголеми и попривлечни понуди.

Поради тоа, пред сè, мораме да нагласиме дека немаше да ги издржиме сите налети и предизвици доколку зад неделникот и нас лично секогаш не беше господинот Атанасоски, кој постојано ја поддржува заедничката битка за зачувување на македонското национално битие и суштествување.

"ДЕНЕС НАД МАКЕДОНИЈА ПОВТОРНО СЕ РАЃА НОВОТО 'СОНЦЕ', ИЗЛЕГУВА НОВ БРОЈ!"

ни порача, да ни каже, дека ги "голтал" сите наши дилеми или проблеми, кои се поврзани со развојот на секој неделник, кој се етаблирал во овој македонски информативен простор.

Што сакаме со ова да кажеме? Ете, како и тој наш верен читател, така и ние пораснавме, минаа пет, дојдоа десет, а сега еве го минуваме и ДВАНАЕСЕТТО лето Господово 2006 година. Сметаме дека е неопходно да се осврнеме на нашето минато, кое беше исполнето со многубројни успони и падови, со сите прележани "детски сипаници", но на крај сепак сме горди што успеавме да се докажеме и да останеме доследни на нашата уредувачка политика, при што приоритетно значење има македонското национално чувство, минато, традиција итн.

Меѓутоа, за да се пофалиме, мораме и некому кому навистина многу му должиме, сите ние и да му се благодариме, бидејќи да не беше тој голем човек ќе имавме далеку поголеми лузни во душата. Станува збор за нашиот



Тој со нас ја споделува сета мака и професионална одговорност, на која нè учи според начинот и принципиелноста во водењето на неговиот бизнис во САД и во светот. Неговиот пример кажува дека тешко се стекнува името, но уште повеќе те ценат ако си успешен и доследен бизнисмен, кој умее да ја води својата фирма. Затоа, тој во нас препозна семејство, кое умее неговата идеја да ја преточи во збор, а зборот повторно гради реченица, која подоцна раѓа страници. Значи, сите овие 12 изминати и величествени години прегрмевме многу нешта, но сепак со чиста совет можеме да констатираме дека опстоивме, бидејќи ја зачувавме оригиналната идеја, која ќе нè надживее и нас. И кога утре повторно некој ќе ги посети нашите страници ќе види екипа, која ја предводи "Моцартот од Македонија", Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, кој ја допишува нашата симфонија: "Денес над Македонија повторно се раѓа новото сонце", излегува нов број на "Македонско сонце".